



ПРОСПЕКТ

1. Основни податоци

1.1. Насловна страна на проспекто:

Назив на друштвото: Друштво за обработка на тутун ВЕЛЕС ТАБАК АД експорт-импорт Велес

Адреса: Алексо Демниевски бр. 63, Велес

Датум на изработка: април 2013 година

Покровител на котацијата: ПОШТЕЛ-БРОКЕР АД Скопје

1.2. Изјавата на органот на управување за податоците во Проспектот е во прилог на истиот.

1.3. Банки на издавачот:

- Стопанска банка АД Скопје
- Тутунска банка АД Скопје
- Комерцијална банка АД Скопје
- Шпаркасе банка АД Скопје

Покровител на котацијата:

- ПОШТЕЛ-БРОКЕР АД Скопје
Ул. Никола Кљусев бр. 6, Скопје

1.4. Назив и адресна на друштвото за ревизија кое извршило ревизија на годишните сметки на издавачот за периодот определен во условите за котација на посебните пазарни сегменти:

- Друштво за ревизија и консалтинг ЕВРОПСКИ ЦЕНТАР ЗА РЕВИЗИЈА ДОО Скопје
Ул. Теодосие Гологанов бр. 39/2, Скопје

1.5. Нема квалификации на ревидираните годишни финансиски извештаи, нема одбивање на ревизорот да даде мислење на извештаите, а нема и негативно мислење на извештаите.

1.6. Издавачот нема добиено мислење од надворешен експерт за делови од Проспектот.

1.7. До Македонската берза АД Скопје е доставено барање за котација на акциите на Официјалниот пазар на Друштвото за обработка на тутун ВЕЛЕС ТАБАК АД експорт-импорт Велес. Номиналната вредност на друштвото за една акција изнесува 10 ЕУР. Барањето за котација се однесува за следните родови на акции:

- 118.830 обични акции со право на глас
- 7.870 приоритетни акции без право на глас во сопственост на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија.

2. Податоци за издавачот и капиталот на издавачот

2.1. Назив и седиште на издавачот:

Друштво за обработка на тутун ВЕЛЕС ТАБАК АД експорт-импорт Велес
Адреса: Алексо Демниевски бр. 63, Велес

2.2. Тековната состојба од Трговскиот регистар е во прилог на Проспектот.

2.3. Основната главнина на друштвото изнесува 126.700 акции во вредност од 1.267.000 ЕУР во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на проценката на друштвото.

Номиналната вредност на една акција изнесува 10 ЕУР.

Основната главнина на друштвото поделена е на следните акции:

- 118.830 обични акции во вредност од 1.188.300 ЕУР
- 7.870 приоритетни акции издадени бесплатно на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување во вредност од 78.700 ЕУР.

Секоја обична акција дава право на глас при одлучување во Собранието на друштвото, додека приоритетните акции се без право на глас.

2.4. Одредбите од статутот кои ги регулираат промените во капиталот на издавачот и правата кои произлегуваат од различните родови на акции:

Зголемување на основната главнина може да се изврши со издавање на нови акции на начин и според условите утврдени со законот.

Одлука за зголемување или намалување на основната главнина ја донесува Собранието на акционерите со мнозинство на гласови кое што не може да изнесува помалку од две третини од акциите со право на глас претставени во Собранието.

Обичните акции им даваат на имателите на акции право на глас, право на исплата на дивиденда и право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата, односно стечајната маса на друштвото. Приоритетните акции во фондот за ПИО не даваат право на глас, а остатокот од добивката учествуваат согласно законот.

2.5. Во периодот определен во условите за котација на посебните подсегменти нема промени во структурата на капиталот и бројот и родовите на акции кои го сочинуваат вкупниот капитал на издавачот.

2.6. Издавачот нема должнички конвертибилни хартии од вредност, па поради тоа не може да се даде опис за правилата и процедурите на конверзија.

2.7. Акционери кои поседуваат над 5 % од акциите со право на глас се:

- Луиза Јанева 16,64%
- Иван Граороски 10,35%
- Валентина Ристова 10,35%
- Лоза Филџанова 10,35%
- Милан Николов 10,35%
- Димче Тодоров 10,35%

2.8. Издавачот не поседува мнозинско учество во други друштво со што би имало промени во работењето на друштвото.

2.9. Во прилог на Проспектот се доставени ревидирани финансиски извештаи на издавачот за периодот определен во условите за котација на посебните пазарни подсегменти за 2011 и 2012 година.

2.10. Издавачот не е во постапка на издавање на акции заради спојувања, поделби или понуди за преземање други друштва.

3. Податоци за деловни активности на издавачот

3.1. Основната дејност на ВЕЛЕС ТАБАК АД Велес е откуп, обработка, ферментација и продажба на тутун. Друштвото е организирано во следниве работни единици:

- РЕ Култура, која го организира производството и откупот на тутун. Целокупната количина на тутун се откупува од домашните производители на база кооперантски односи.
- РЕ Сезонска ферментација и рекласација на тутунот каде што тутунот се ферментира по природен пат и се врши рекласација.
- РЕ Манипулација, каде што се преработува тутунот во индустриски класи и се пакува во тонга бали.
- РЕ Сезонска ферментација, каде што тутунот се ферментира по вештачки пат, односно во комори.
- РЕ Механизација која служи за поправки и одржување на постоечката опрема.
- РЕ Книговодствено-финансиски сектор.
- РЕ Општоправен сектор.

3.2. Издавачот нема значајни нови производи во изминатите три години.

3.3. Приказ на приходите од продажба за периодот определен во условите за котација на посебните пазарни подсегменти:

- 2011 год. 41.240.739,00 ден.
- 2012 год. 49.637.713,00 ден.

3.4. Друштвото нема зависност од патенти, лиценци, индустриски, комерцијални или финансиски договори, па затоа не можеме да направиме некој посебен приказ.

3.5. Издавачот нема вршено истражување и развој на нови производи во изминативе три години.

3.6. Информации за сите судски или арбитражни постапки, кои се во тек или ќе настанат, а кои би можеле да имаат значително влијание на финансиската состојба на издавачот:

- А. Предмет: ТС. Бр. 124/10 – Основен суд Велес
Тужител: ВЕЛЕС ТАБАК АД Велес
Тужен: Стопанска банка АД Скопје
Вредност: 115,010,719,00 ден.
- В. Предмет: ПСС. Бр. 745/07 – Основен суд Велес
Тужител: Министерство за финансии – Агенција за стокови резерви
Тужен: ВЕЛЕС ТАБАК АД Велес
Вредност: 176,707,152,00 ден.
- С. Предмет: ПС. Бр. 65/2001 – Основен суд Велес
Тужител: ВЕЛЕС ТАБАК АД Велес

- Тужен: Агенција за развој и инвестиции Скопје, правен следбеник сега е Министерството за финансии
Вредност: 36,750,000,00 ден.
- D. Предмет: СТИ. Бр. 367/05 – Основен суд Велес
Тужител: Министерство за финансии Скопје
Тужен: ВЕЛЕС ТАБАК АД Велес
Вредност: 36,064,998,00 ден.
- E. Предмет: ПЛ1-ТС. Бр. 440/12 – Основен суд Велес
Тужител: Елмонт ДООЕЛ Велес
Тужен: ВЕЛЕС ТАБАК АД Велес
Вредност: 471,646,00 ден.
Предметот е решен во 2013 година
- F. Предмет: ПЛ1-ТС. Бр. 541/12 – Основен суд Велес
Тужител: Алма-комерц Неготино
Тужен: ВЕЛЕС ТАБАК АД Велес
Вредност: 819,566,00 ден.
- G. Предмет: ПЛ1-ТС. Бр. 6/13 – Основен суд Велес
Тужител: Техночелик Велес
Тужен: ВЕЛЕС ТАБАК АД Велес
Вредност: 260,373,00 ден.

3.7. Бројот на вработените и квалификационата структура во изминатите три години е следната:

	ВСС	ВШС	ССС	Основно	IV одд.	Вкупно
2010	4	5	36	18	2	65
2011	4	3	32	18	2	59
2012	4	3	30	18	2	57

3.8. Не постојат значителни инвестиции во основни средства и вложувања во хартии од вредност на други трговски друштва, за периодот определен во условите за котација на посебните пазарни подсегменти.

3.9. Место и позиција на издавачот во гранката

Единствен претставник на тутунската индустрија во нашата гранка која работи континуирано цели 94 години и единствена компанија со домашен капитал кој е 100% приватизиран.

Член е на Стопанска комора на Македонија.

4. Финансиски податоци

Проспектот ги содржи следниве финансиски податоци:

4.1. Информација за финансиските податоци за последните три години:

	2010 г.	2011 г.	2012 г.
4.1.1. вкупни средства	74.912.082	66.853.018,05	60.871.506,66
4.1.2. вкупни обврски	214.037.058	218.248.942,00	231.505.694,00
4.1.3. добивка пред оданоч.	543.144	436.252,00	118.491,00
4.1.4. нето добивка по акција	4,05	2,00	0,46
4.1.5. коефициент цена/добивка - нема таков податок			
4.1.6. коефициент цена/ книговод. вредност на акција - нема таков податок книговод. вредност на акцијата			
4.1.7. износ на исплатена дивиденда по акција - нема таков податок			
4.1.8. дивиденден принос - нема таков податок			

4.2. Издавачот нема мнозинско учество во други трговски друштва, а кои можат да имаат влијание на проценката на имотот и обврските на издавачот, финансиската состојба или добивката и загубата.

4.3. Издавачот нема мнозинско учество во други трговски друштва.

4.4. Нема друштва во кои издавачот има учество или значајно учество, а чие вклучување ќе доведе до поцелосен приказ на имотната состојба и добивката на друштвото со мнозински удел.

4.5. Нема вклучување на консолидиран финансиски извештај во Проспектот.

5. Податоци за акциите за кои се бара котација

5.1. Барањето за котација се однесува на следните родови на акции:

- 118.830 обични акции,
 - 7.870 приоритетни акции во сопственост на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија
- Номиналната вредност на една акција изнесува 10 ЕВРА.

5.2. Обичните акции им даваат на акционерите:

- право на глас во собранието на друштвото;
- право на исплата на дел од добивката (дивиденда);
- право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата, односно стечајната маса на друштвото.

5.3. Одредби од Статутот на друштвото што се однесува на: Собранието на акционери, соопштенија за акционерите, право на глас:

Собранието на друштвото одлучува само во случаите изречно утврдени со Закон и со овој Статут, а особено за:

- измените и дополнувањата на Статутот на друштвото;
- зголемувањето и намалувањето на основната главнина на друштвото;
- промената на правата врзани за одделни видови и родови акции;
- именувањето и разрешувањето на членовите на Одборот на директори ;
- одобрување на работата на членовите на Одборот на директорите ;
- усвојување на годишните сметки и одлучување за употребата на добивката;
- именувањето на ревизори на годишните сметки ;
- преобразба на друштвото во друго друштвото и престанок на друштвото;
- издавање на обврзници;
- статусните промени на друштвото;

На секој акционер мора да му се обезбеди право на увид на актите и други документи на друштвото во седиштето на друштвото. Право на информирање за записниците и одлуките од состаноците на Одборот на директори, акционерите го остваруваат преку неизвршните членови на Одборот на директори.

Акционерот не може јавно да ги објавува или презентира информациите, освен ако остварува пред надлежен орган некое право определено со закон, со овој Статут или друг акт на друштвото, или ако тие веќе не се јавно објавени.

Акционерите своите права во друштвото и интересите во друштвото, а особено во врска со утврдувањето на годишните сметки и употребата на чистата добивка, како и изборот и отповикувањето на неизвршните директори на Одборот на директорите, ги остваруваат во Собранието на Друштвото, ако со овој Статутот не е определено поинаку.

На секој акционер запишан во акционерската книга, од денот на уписот му припаѓа правото на учество во работата на собранието и правото на гласање, освен ако со Закон не е поинаку определено.

5.4. Во период од три години не е тргувано со акциите на друштвото.

6. Податоци за органите на управување на издавачот

6.1. Основни податоци за органите на управување на издавачот:

6.1.1. Одбор на директори и тоа:

- 1) Валентина Ристова, Ул. Крсте Мисирков бр. 10, Велес – Неизвршен член на Одборот на директори, Претседател на Одборот на директори, функцијата ја врши од 17.05.2002 година
- 2) Луиза Јанева, Ул. Солунска бр. 29, Велес – Извршен член на Одборот на директори, Генерален директор на ВЕЛЕС ТАБАК АД Велес, функцијата ја врши од 17.05.2002 година
- 3) Лоза Филчанова, Ул. Васил Ѓоргов Бр.68 , Велес - Неизвршен член на Одборот на директори, функцијата ја врши од 17.05.2002 година

- 4) Ацо Гичев Ул. Волгоградска бр.1/32 , Скопје – неизвршен независен член на Одборот на директори функцијата ја врши од 17.05.2002 година
- 5) Милан Николов, Ул. Георги Војтех бр. 3, Велес Неизвршен член на Одборот на директори, функцијата ја врши од 17.05.2002 година

6.1.2. Не постои било каква поврзаност помеѓу лицата од Одборот на директори

6.1.3. Детални податоци за членовите на Одборот на директори на издавачот:

- 1) Валентина Ристова, Ул. Крсте Мисирков бр. 10, Велес
- 2) Луиза Јанева, Ул. Солунска бр. 29, Велес
- 3) Лоза Филџанова, Ул. Васил Ѓоргов Бр.68, Велес
- 4) Ацо Гичев Ул. Волгоградска бр. 1/32, Скопје
- 5) Милан Николов, Ул. Георги Војтех бр. 3, Велес

6.1.4. Податоци за релевантно менаџерско и експертско работно искуство на горенаведените лица.

- 1) Валентина Ристова, Раководител на РЕ Култура во ВЕЛЕС ТАБАК АД Велес
- 2) Луиза Јанева, Генерален директор на ВЕЛЕС ТАБАК АД Велес
- 3) Лоза Филџанова, Раководител на Вонсезонска ферментација и готов производ
- 4) Ацо Гичев, Редовен професор на Факултетот за земјоделски науки и храна
- 5) Милан Николов, Управител во ЦЕНТРО ТАБАК ДООЕЛ, Велес

6.1.5. Горенаведените лица не биле членови на Одборот на директори односно Управниот и Надзорниот одбор и не се содружници односно не биле акционери во било кое време во последните пет години.

6.1.6. Горенаведените лица не биле членови на Одборот на директори односно Управниот и Надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, престојачка или ликвидациона постапка во последните пет години.

6.1.7. На никој од членовите на органите на управување на издавачот не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години.

6.1.8. Од горенаведените лица следниве имаат сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот со износот на тоа учество:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1) Валентина Ристова | 10,35% или 12.300 акции |
| 2) Луиза Јанева | 16,64% или 19.775 акции |
| 3) Лоза Филџанова | 10,35% или 12.300 акции |
| 4) Ацо Гичев | 2,78% или 3,306 акции |
| 5) Милан Николов | 10,35% или 12.300 акции |

6.2. Податоци за судир на интереси помеѓу членовите на Одборот на директори на издавачот и тоа :

6.2.1. Не постои судир на интереси помеѓу одговорностите кои членовите на Одборот на директори на издавачот ги имаат кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности.

6.2.2. Нема договор или соработка помеѓу лицата кои се членови на Одборот на директори на издавачот и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што било кое од овие лица било избрано за член на Одборот на директори на издавачот.

6.2.3. Нема постоење на било какво ограничување на располагањето со акциите кои членовите на Одборот на директори на издавачот ги поседуваат кај издавачот, во определен временски период, за што овие лица се согласиле.

7. Развојни перспективи

7.1. Информација за развојните перспективи во деловното работење, особено во производството, продажбата и трошоците за период од 3 години:

Во наредниот период од три години ќе биде важно да се одржи стабилноста во фирмата и да се задржи постојниот број на вработени. Со оглед на кризата која сеуште трае на светско ниво не може да се очекуваат некои драстични промени од претходните. Во наредните три години се очекува да се зголеми производството на тутун за сметка на намалување на услугите за преработка на тутун што се даваа на други тутунски фирми. Бидејќи тутунот е производ кој скоро 100% се произведува за извоз, нашиот понатамошен развој ќе зависи од глобалниот развој на индустријата. Во делот на трошоците друштвото се стреми се повеќе и повеќе тие да се намалуваат со што би се остварил поголем профит.

7.2. Основните претпоставки и проценка за движење на добивката во наредните 3 години:

Се претпоставува и се проценува дека добивката во наредните три години ќе биде зголемена со освојување на нови пазари, а воедно и со намалување на трошоците за производство.

8. Финансиски извештаи

Во прилог на овој проспект се Ревизорските извештаи за деловната 2011 и 2012 година кои се определени во условите за котација на посебните пазарни сегменти, изготвени согласно меѓународните стандарди за финансиско известување.

„ВЕЛЕС ТАБАК АД„
ЕКСПОРТ – ИМПОРТ Велес

Финансиски извештаи за годината што завршува на
31 декември 2012 година

Извештај на независниот ревизор

Скопје, Април 2013 година

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независниот ревизор	1 – 2
Извештај за сеопфатна добивка	3
Извештај за финансиската состојба	4
Извештај за паричните текови	5
Извештај за промените во главнината	6
Белешки кон финансиските извештаи	7

ул. "Миш. Теофосиј Голоџанов" бр. 39/2, 1000 Скопје,
Жиро сметка: 270 00000 1047293, ХАЛКБАНК Скопје
Даночен број: МК 4030005574146 шел/факс: 02/3215-327; 3215-328
e-mail: ecrdoo@t-home.mk, www.evropskicentarzarevizija.com.mk

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Раководството и содружникот на
„ВЕЛЕС ТАБАК” АД
Експорт-импорт Велес

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на **„ВЕЛЕС ТАБАК” АД експорт-импорт Велес** кои што го вклучуваат билансот на состојба заклучно со **31 декември 2012 година**, како и билансот на успех, извештајот за промени во капиталот и извештајот за паричните текови за годината која што завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со законските регулативи кои се применуваат во Република Македонија. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективно презентирање на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка; избирање и примена на соодветни сметководствени политики; како и правеењена сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

ЕВРОПСКИ ЦЕНТАР ЗА РЕВИЗИЈА ДОО СКОПЈЕ

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Раководството и Акционерите на „ВЕЛЕС ТАБАК” АД експорт-импорт Велес

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, по извршената ревизија можеме да констатираме дека финансиските извештаи ја презентираат реално и објективно, од сите материјални аспекти, финансиската сосотојба на „ВЕЛЕС ТАБАК,, АД експорт-импорт Велес како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината која што завршува на **31.12.2012** и се во согласност со Меѓународните стандарди за финансиското известување кои се прифатени и објавени во Република Македонија.

Европски Центар за ревизија ДОО

Ромео Костадинов
Управител

Светлана Стефановска
Овластен ревизор

Скопје
22.04.2013 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

За годината што завршува на 31 декември 2012 година

(Во илјади денари)

	Белешка	2012	2011
Приходи од работење			
Приходи од продажба	5	48.687	40.581
Останати приходи	6	951	660
Залихи на почеток/крајот на годината	7	/	124
		49.638	41.365
Расходи од работење			
Трошоци за сировини и материјали	8	1.978	5.153
Набавна вредност на продадени стоки	9	20.917	/
Услуги	10	3.739	4.140
Останати трошоци од работењето	11	1.553	2.928
Трошоци за вработени	12	15.060	21.800
Амортизација	13	6.139	5.197
Вредносно усогласување на тековни средства	14	/	1.668
		49.386	40.886
Добивка од редовно работење		252	479
Финански приходи		/	/
Финансиски расходи	15	(134)	(43)
Загуба од финансско работење		(134)	(43)
Финансиски резултат	16		
Добивка пред оданочување		118	436
Данок на добивка		(64)	(198)
Добивка за финансиска година		54	238

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финасиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите

Финансиските извештаи прикажани на страниците 3 до 20 беа прифатени и одобрени од раководството на Друштвото на 30 јуни 2013 година.

Одобрено од,
Директор

Луиза Јанева

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА

На 31 декември 2012 година

(Во илјади денари)

	<u>Белешка</u>	2012	2011
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Материјални средства	17,18	51.524	57.353
Вложувања во недвижности	19	8.891	8.891
Долгорочни финансиски средства	20	456	615
		60.871	66.859
Тековни средства			
Залихи	21	690	21.644
Краткорочни побарувања	22	269.772	229.899
Краткорочни Финансиски средства	23	830	305
Пари и парични еквиваленти	24	16	130
		271.308	251.978
Платени трошоци за идни периоди	25	505	632
ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА		332.684	319.469
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	28		
Основна главнина		73.631	73.631
Ревалоризациона резерва		16.090	16.090
Резерви		1.995	1.959
Акумулирана добивка		9.407	9.302
Добивка за деловна година		55	238
		101.178	101.220
ОБВРСКИ			
Долгорочни обврски	26	23.078	23.033
Краткорочни обврски	27	208.428	195.216
		231.506	218.249
ВКУПНО ПАСИВА:			
ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ		332.684	319.469

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финасиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите

**Извештај за Парижен тек
за " ВЕЛЕС ТАБАК" АД ВЕЛЕС 31.12.2012 година**

(во илјади денари)

Р.Бр.	2012	2011	ОПИС
1	55	238	Добивка /Загуба
2	6.138	5.197	Амортизација
3	0	-1	Приходи од камати и курсни разлики
4	134	43	Расходи од камати и курсни разлики
5	6.327	5.478	Оперативен резултат
6	20.954	-112	Залихи
7	-39.061	-7.135	Побарувања кон неповрзани купувачи
8	-755	-796	Побарувања кон поврзани купувачи
9	-56	62	Останати побарувања
10	128	-579	Активни временски разграничувања
11	0	0	Долгорочни побарувања
12	4.000	419	Обврски кон добавувачи неповрзани
13	3.371	60	Обврски кон добавувачи поврзани
14	5.841	822	Останати обврски
15	44	2.911	Долгорочни обврски
16	0	0	Долгорочни резервирања
17	0	0	Пасивни временски разграничувања
18	793	1.131	Вкупно од оперативни активности
19	-309	1.482	Вложувања во НПО
20	194	-6.661	Долгорочни вложувања
21	-526	1.684	Краткорочни вложувања
22	-133	0	Исплатени дивиденди
23	-774	-3.495	Вложувачки активности вкупно
24	0	0	Долгорочни кредити
25	0	0	Краткорочни кредити
26	0	1	Наплатени камати
27	-134	-43	Платени камати
28	-134	-42	Вкупно финансиски активности
29	-114	-2.406	Парижен тек за тековна година
30	131	2.537	Парични средства на почеток на година
31	16	131	Парични средства на крај на година

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финасиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА

31.12.2012

(во илјади денари)

Р.б.	ОПИС	Запишан капитал	Сопствени акции и неплатен тен капитал	Премии на издадени акции	Рева-лорни ре-зачиони резерви	Законски резерви	Статутарни резерви	Останати резерви	Акумулирана добивка	Пренесена загуба	Добивка за тековна година	Загуба за тековна година	Вкупно
1	Состојба на 31.12.2011	73.631	0	0	16.090	1.959	0	0	9.302	0	238	0	101.220
2	Издадени акции за пари												0
3	Откупени сопствени акции												0
4	Продадени откупени сопствени акции												0
5	Пренос на добивката								238		-238		0
6	Пренос на акумулирана добивка												0
7	Добивка за тековната година										55	0	55
8	Загуба за тековната година												0
9	Запишано зголемување во ЦРМ												0
10	Запишано намалување во ЦРМ												0
11	Останато зголемување/намалу					36							36
12	Дивиденди								-133				0
13	Состојба на 31.12.2012	73.631	0	0	16.090	1.959	0	0	9.407	0	55	0	101.178

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финасиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2012**

1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ НА ДРУШТВОТО

Друштво за обработка на тутун „ВЕЛЕС ТАБАК” АД експорт-импорт Велес со седиште на ул.”Алексо Демниевски - Бауман” бр.63, Велес, е основано на 18.03.1949 година а е заведено во Трговскиот регистар во Велес, под број на регистарска влошка: 02010560-4-09-000

Скратениот назив на друштвото гласи:

”ВЕЛЕС ТАБАК”

Матичниот број на Друштвото е 4024117,
Единствениот даночен број е 4004991104550.

Финансиското работење се обавува преку следните жиро сметки:

- Инвест банка А.Д. Скопје: 250014000180637
Потписници: Луиза Јанева, Милан Николов
- Тутунска банка А.Д. Скопје: 210040241170100
Потписници: Луиза Јанева, Милан Николов, Иван Граорковски
- Комерцијална банка А.Д. Скопје: 300270000005891
Потписници: Луиза Јанева, Иван Граорковски, Лоза Филићанова
- Стопанска банка А.Д. Скопје: 210040241170105
Потписници: Луиза Јанева, Иван Граорковски, Валентина Ристова

Основна дејност на друштвото според НКД е **12.00** – Производство на тутунски производи.

Основна главнина на друштвото е во вредност од **73.631.208,00 денари** што претставува вкупен износ на издадени и уплатени акции во висина од : **1.267.000 ЕВРА.**

Овластено лице на друштвото е **ЛУИЗА ЈАНЕВА** со ЕМБГ 0412962485002 и живеалиште на Ул.”Солунска” бр.29 Велес.

Овластување: Извршен директор со неограничени овластувања.

Друштво за обработка на тутун „ВЕЛЕС ТАБАК” АД експорт-импорт Велес, има назначено **неизвршни членови на одбор на директори и тоа :**

- 1.ЛОЗА ФИЛИЌАНОВА со ЕМБГ 0204958485055,со живеалиште на ул. Васил Ѓоргов бр. 68 Велес.
- 2.ЛУИЗА ЈАНЕВА со ЕМБГ 0412962485002,со живеалиште на ул. Солунска бр. 29 Велес.
- 3.ВАЛЕНТИНА РИСТОВА со ЕМБГ 2210963485001,со живеалиште на ул. Крсте Мисирков бр. 10 Велес.
- 4.АЦО ГИЧЕВ со ЕМБГ 2606954450077,со живеалиште на ул. Волгоградска бр. 1-32 Скопје.
- 5.МИЛАН НИКОЛОВ со ЕМБГ 2707957480008,со живеалиште на ул. Гезорги Војтех бр. 3 Велес.

Даночен обрвзник Друштвото е на месечно ниво.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2012**

2. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при составувањето на овие финансиски извештаи се дадени подолу.

2.1. Основи за подготовка и презентација на финансиските извештаи

Финансиските извештаи се изготвени, во секој материјален аспект, во согласност со Законот за трговски друштва, Правилникот за водење на сметководство и другите подзаконски акти со кои се регулира нашиот сметководствен систем, сметководствените принципи кои се применуваат во практиката и Меѓународните сметководствени стандарди како и Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се прифатени во Република Македонија.

2.2. Курсни разлики

Трансакциите направени во странски средства на плаќање се пресметуваат во денари по курсот кој важел на денот на трансакцијата. Салдата на странските средства на плаќање се пресметани по курсот кој важел на денот на Билансот на состојбата. Курсните разлики настанати во текот на годината се искажуваат во Билансот на успех како приходи или расходи во периодот во кои што настанале.

Девизните курсеви употребени за деноминација се како што следи:

	31.12.2012	31.12.2011
	МКД	МКД
ЕУР	61,50	61,49
УСД	46,65	47,71

2.3. Основни средства

Набавките на основните средства во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност претставува фактурна вредност на набавените основни средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Набавната вредност на основните средства ја сочинува фактурната вредност, вклучувајќи царина и даноци, намалена за попусти и работи.

Отстапените или на друг начин отуѓени материјални средства, се елиминираат од Билансот на состојба заедно со исправката на вредност. Добивката или загубата што произлегува од таквото отуѓување се прикажува во Билансот на успех.

Амортизацијата на основните средства се пресметува според пропорционалната метода по стапки не пониски од законски пропишаните, кои се одредени така што набавната вредност на основните средства да се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства.

Амортизацијата се пресметува од првиот ден во наредниот месец во годината во која тие средства почнале да се користат.

Годишни стапки на амортизација се утврдуваат согласно Номенклатурата на средствата за амортизација како што следи:

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2012**

2. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

	2012	2011
Земјишта и згради	2,5%-10%	2,5%-10%
Постројки и опрема	5% - 25%	5%-25%

Трошоците за редовно одржување и поправки се евидентираат на товар на трошоците за одржување и заштита во моментот на нивно настанување.

Издатоците за реконструкција, адаптација или друго вложување со кои се зголемува корисниот век на употреба или капацитетот се капитализираат со нивното настанување.

2.4. Залихи

Залихите се составени од залихи на сировини и материјали, резервни делови, ситен инвентар амбалажа и автогума. Вредноста на залихите се утврдува по метода на просечни цени. Набавната вредност на трговските стоки ги содржи фактурната вредност, царините, даноците, трошоците за транспорт, осигурување и други зависни трошоци кои се однесуваат на набавката. Попустите и рабатите не се вклучени во набавната вредност. Нето очекуваната продажна вредност е предвидената продажна цена во нормален тек на работење, намалена за продажните трошоци.

Ситниот инвентар се отпишува во целост при издавањето во употреба.

2.5. Побарувања од купувачите

Побарувањата од купувачите се искажуваат според нивната фактурна вредност, намалена за попустите и исправката на вредност. Исправката на вредност на побарувањата од купувачите, се прави кога постојат показатели дека побарувањата не можат да се наплатат.

2.6. Парични средства и парични еквиваленти

За потребите на извештајот за паричен тек, паричните средства и паричните еквиваленти се состојат од парични средства во благајна, жиро сметки во денари.

2.7. Обврски кон добавувачите

Обврските кон добавувачите првично се признаваат врз основа на износот искажан во фактурата.

2.8. Бенефиции на вработените

Друштвото, во текот на своето нормално работење, врши исплати во корист на своите вработени за пензиско и здравствено осигурување, вработување и персонален данок кои што се пресметуваат на основа на бруто платите.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2012****2. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)**

Друштвото не работи со било какви пензиски шеми или план за бенефиции после пензонирањето и консеквентно, нема обврски во однос на пензиите.

2.9. Данок на добивка

Данокот на добивка се пресметува и плаќа согласно одредбите на Законот за данок на добивка. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно утврдено од даночните органи. Крајниот данок по стапка од 10% се пресметува на непризнаените расходи коригирана за одредени ставки согласно законските одредби.

2.10. Данок на додадена вредност

Данок на додадена вредност се пресметува и плаќа на прометот на производи, стоки и услуги извршен на домашен пазар, согласно со Законот за данок на додадена вредност.

2.11. Приходи

Приходите се мерат според објективната вредност на надоместокот кој што е примен или се побарува како резултат од продажбата на редовните активности на Друштвото.

Приход од продажба се признава по испорачување на добрата и нивното прифаќање од страна на купувачот, намален за данокот на додадена вредност, акциза и попусти.

Останатите приходи остварени од друштвото се искажуваат по следниве основи: Приходите по основ на камата се прикажани како пресметани приходи, освен доколку наплатата е спорна.

2.12. Компаративи

Компаративните износи во извештајот се променети онаму каде што е потребно, со цел да се соодветни на промените во извештајот во оваа година.

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК**3.1. Фактори на финансиски ризик**

Друштвото не користи хеџирано сметководство за прикажување на финансиските инструменти, при што добивката и загубата се прикажува во билансот на успех. Друштвото е изложено на ризик од движење на девизните курсеви и пазарните цени кои што влијаат врз средствата и обврските. Целта на управувањето со финансиските ризици е да се ограничи влијанието на овие пазарни ризици преку оперативни и финансиски активности.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2012****3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (продолжение)*****а) Пазарен ризик***

Пазарниот ризик се дефинира како „ризик од флукуација на пазарната вредност или идните парични текови на финансиските инструменти како резултат на промена на пазарните цени” и вклучува каматен ризик, валутен ризик и други ценовни ризици. Поради тоа што најголемиот дел од приходите и трошоците на Друштвото се остварени во македонски денари (МКД), функционална валута на Друштвото е МКД и како резултат на тоа, целта на Друштвото е да го минимизира нивото на финансискиот ризик во МКД услови.

За презентација на пазарните ризици, потребни се сензитивни анализи за прикажување на ефектите од хипотетички промени на релевантните ризични варијабли на добивката или загубата или акционерскиот капитал. Периодичните ефекти се детерминирани од поврзаноста на хипотетичките промени на релевантните ризични варијабли со билансот на финансиските инструменти на денот на билансот на состојба. Салдото на денот на билансот на состојба ја прикажува цела година.

б) Девизен ризик

Долгорочните обврски по кредити и обврските спрема странските добавувачи се деноминирани во странски валути. Од тие причини, Друштвото е изложено на ризик поврзан со можните флукуации на девизните курсеви. Друштвото не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик.

в) Каматен ризик

Каматниот ризик претставува ризик од флукуација на пазарната вредност или идните парични текови на финансиските инструменти поради движење на пазарните каматни стапки. Промената на каматните стапки и каматните маржи може да влијае врз финансиските трошоци и финансиските инвестиции.

Друштвото нема значајни каматосни побарувања. Според тоа, промената на пазарните каматни стапки нема влијание врз приходот од камати и паричните текови од редовното работење.

Каматниот ризик на кој е изложено Друштвото, произлегува од обврските по основ на кредити. Кредитите одобрени со варијабилна каматна стапка, ја зголемуваат изложеноста на каматен ризик поврзан на паричните текови. Кредитите одобрени со фиксна каматна стапка, ја зголемуваат изложеноста на каматен ризик на објективна вредност.

Друштвото редовно ја следи изложеноста на каматен ризик.

г) Кредитен ризик

Кредитниот ризик се дефинира како ризик од неисполнување на обврската од едната страна предизвикувајќи загуба за другата страна.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ 31.12.2012

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (продолжение)

Друштвото е изложено на кредитен ризик преку оперативните активности и одредени финансиски активности.

Процесот на управување на кредитниот ризик од оперативните активности вклучува превентивни мерки како проверка на кредибилитетот, корективни мерки при деловни трансакции, како на пример прекин на активности и наплата по завршување на правниот процес, судски спорови. Задоцнетите наплати се следат преку посебни процедури врз основа на типот на купувач, класата на кредитот и износот на долгот. Кредитниот ризик се контролира преку проверка на кредибилитетот, со што се утврдува задолженоста на купувачот, при што кредитниот лимит се утврдува врз основа на претходните трансакции.

д) Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризикот од неспособност на Друштвото да ги исплати своите обврски навремено. Политиката на Друштвото е да одржува соодветен износ на пари и парични средства со цел да ги подмири обврските во иднина. Дополнителен износ на пари најчесто се депонира во комерцијалните банки.

Процесот на управување со ликвидносниот ризик вклучува проекција на паричните текови според девизни валути и утврдување на потребниот износ на ликвидни средства, земајќи ги во предвид бизнис планот, наплатата на побарувањата и одливот на парични средства. Редовни проекции на паричните текови се подготвуваат и надополнуваат од страна на сметководствениот оддел.

Крајната одговорност за управување со ризикот на ликвидност е на раководството на Друштвото кое се обидува да изгради соодветна рамка за управување со овој ризик, како и со барањата за управување со ликвидноста.

ѓ) Даночен ризик

Македонската даночна легислатива е предмет на различни интерпретации и чести измени. Интерпретирањето на даночната легислатива која даночните власти ја применуваат врз трансакциите и активностите на Друштвото, може да не коицидира со интерпретациите на менаџментот. Како резултат на тоа, одредени трансакции можат да бидат предмет на даночна контрола од која можат да произлезат дополнителни даноци, казни и камати кои можат да бидат материјални. Документацијата на Друштвото може да биде предмет на даночна контрола за период од најмногу десет години.

3.2. Управување со ризикот на капитал

Целта на Друштвото при управување на капиталот е да ја зачува способноста да продолжи со своите активности во континуитет и со тоа да овозможи добивка за акционерите и бенефиции за останатите акционери, како и да одржува оптимална структура на капиталот за да го намали трошокот на капитал.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2012****3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (продолжение)****3.3. Проценка на објективна вредност**

Категориите пари и парични средства, побарувања од купувачи и останати финансиски средства имаат краток рок на доспевање. Поради оваа причина, нивната сметководствена вредност на денот на известување е слична со нивната објективна вредност.

4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ

Сметководствените проценки направени од страна на Друштвото постојано се следат и се базираат на претходно искуство и останати фактори, вклучувајќи предвидување на идни настани кои се оценуваат како разумни во дадените услови.

4.1. Значајни сметководствени проценки и претпоставки

Друштвото прави проценки и претпоставки за во иднина. Проценките постојано се следат, а се базираат врз основа на минати искуства и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани. Најчестите проценки и претпоставки се прикажани подолу:

а) Корисен век на средствата

Корисниот век на средствата се утврдува врз основа на минато искуство со слични средства, како и идниот технолошки развој и промени на економските и индустриските фактори. Соодветноста на проценетиот корисен век се оценува годишно, или кога постојат индикации за значителни промени на проценките.

б) Потенцијално оштетување на основните средства и нематеријалните средства

Ние ја проценуваме потребата од оштетување на основните средства и нематеријалните средства секогаш кога постои причина дека сметководствената вредност може значително да ја надминува надоместувачката вредност и кога оштетувањето е предвидено. Надоместувачката вредност се утврдува со помош на пресметки, при што се користат широк обем на проценки и фактори кои влијаат врз неа. Покрај тоа, ги земаме во предвид идните приходи и трошоци, технолошката застареност, прекин на активностите и други промени на факторите кои можат да доведат до оштетување. Доколку се идентификува оштетување, исто така се утврдува разликата меѓу објективната вредност и трошоците за продажба, со цел да се пресмета точниот износ на оштетување. Бидејќи оваа пресметка е субјективна, износот на потенцијалното оштетување може значително да се разликува од резултатите од овие калкулации.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2012**

4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ (продолжение)

в) Исправка на побарувањата од купувачи и останати побарувања

Калкулацијата за исправка на спорни побарувања се пресметува врз основа на проценетите загуби од неспособноста на купувачите да ги исплатат бараните износи. За оние купувачи кои се банкрот или ликвидација, општетувањето се пресметува индивидуално, додека за останатите купувачи се пресметува врз база на портфолиото, земајќи ја во предвид старосната структура на побарувањата и минатите отписи, кредитната способност на купувачите и промените во условите за плаќање. Овие фактори се оценуваат периодично и се прават промени доколку е потребно. Проценките вклучуваат предвидувања за идните активности на купувачот и идните наплати на побарувањата. Доколку финансиската состојба на купувачите се вложи, отписите на тековните побарувања ќе бидат повисоки од предвидените и може да го надминат нивото на загуба.

г) Резервации

Резервациите генерално се субјективни, посебно во случај на судски спорови. Друштвото ја проценува можноста за негативен настан, како резултат на минати настани и доколку таа изнесува над педесет проценти, Друштвото во целост ја прикажува обврската. Друштвото вообичаено извршува разумна проценка, но поради високото ниво на несигурност, во некои случаи евалуацијата можно е да се разликува од крајниот ефект.

5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	(во илјади денари)	
	2011	2011
Приходи од продажба на производи и услуги на домашен пазар	47.754	40.581
Приходи од продажба на материјали, Резервни делови и отпадоци	933	/
	48.687	40.581

6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	(во илјади денари)	
	2012	2011
Приходи од наемнини	25	/
Приходи од продажба на нематеријални и материјални средства	152	/
Приходи врз основ на ефекти од договорена заштита од ризик	255	/
Приходи од отпис на обврски и вишоци	/	106
Приходи од премии, субвенции, дотации и даноци	173	/
Приходи врз основ на камати од работење со неповрзани субјекти	331	/
Други вонредни приходи	15	554
	951	660

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2012**

7. ПОЧЕТНИ / КРАЈНИ ЗАЛИХИ

	(во илјади денари)	
	2012	2011
Почетни / крајни залихи	/	124
	/	124

8. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ

	(во илјади денари)	
	2012	2011
Трошоци за сировини и материјали	151	491
Потрошена енергија	1.815	4.606
Потрошени резервни делови	/	31
Отпис на ситен инвентар	12	25
	1.978	5.153

9. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ СТОКИ

	(во илјади денари)	
	2012	2011
Набавна вредност на продадени стоки	20.917	/
	20.917	/

10. УСЛУГИ

	(во илјади денари)	
	2012	2011
Транспортни услуги	/	803
Птт услуги	831	/
Услуги за одржување и заштита	52	84
Наемнина	85	56
Комунални услуги	702	
Други услуги со материјален карактер	2.069	3.197
	3.739	4.140

11. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИОД РАБОТЕЊЕТО

	(во илјади денари)	
	2012	2011
Репрезентација, реклама и пропаганда	71	265
Премии за осигурување	364	347
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот	314	133
Банкарски услуги	551	317
Други нематеријални трошоци	253	1.866
	1.553	2.928

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2012**

12. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

(во илјади денари)

	2012	2011
Нето плати	9.808	14.113
Трошоци за даноци на плати и надоместоци	490	745
Придонеси од задолжително социјално осигурување	4.037	6.169
Дневници за службено патување	725	310
Надомест на трошоци на вработени	/	463
	15.060	21.800

Просечен месечен број на вработени во текот на годината	63	105
Полно работно време	12	12

13. АМОРТИЗАЦИЈА

(во илјади денари)

	2012	2011
Амортизација	6.139	5.197
	6.139	5.197

**14. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ
НА ТЕКОВНИ СРЕДСТВА**

(во илјади денари)

	2012	2011
Вредносно усогласување на краткорочно побарување	/	1.668
	/	1.668

15. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

(во илјади денари)

	2012	2011
Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	134	43
	134	43

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2012**

16. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ

(во илјади денари)

	2012	2011
Добивка пред оданочување	118	436
Данок од добивката	(64)	(198)
Добивка за финасиска година	54	238

17. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (2012)

(во илјади денари)

О П И С	Набавна вредност	Амортизација	Сегашна вредност
Градежни објекти	133.832	(84.585)	49.247
Постројки и опрема	68.764	(66.487)	2.277
	202.596	(151.072)	51.524

18. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА(2011)

(во илјади денари)

О П И С	Набавна вредност	Амортизација	Сегашна вредност
Градежни објекти	131.261	(79.670)	51.591
Постројки и опрема	68.478	(62.716)	5.762
	199.739	(142.386)	57.353

19. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ

(во илјади денари)

	2012	2011
Материјални средства во подготовка (инвестиции во тек)	8.891	8.891
	8.891	8.891

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2012**

20. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДАТВА

(во илјади денари)

	2012	2011
Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	156	156
Останати долгорочни финансиски средства	300	459
	456	615

21. ЗАЛИХИ

(во илјади денари)

	2012	2011
Суровини и материјали	525	562
Резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	165	166
Недовршено производство и полупроизводи		354
Готови производи	/	20.562
	690	21.644

22. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

(во илјади денари)

	2012	2011
Побарувања од поврзани друштва	2.508	1.753
Побарувања од купувачите	267.140	228.079
Побарувања од вработените	124	67
	269.772	229.899

23. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

(во илјади денари)

	2012	2011
Побарувања по дадени заеми	726	/
Побарувања од поврзани заеми	3	203
Останати краткорочни финансиски средства	101	102
	830	305

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2012**

24. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	(во илјади денари)	
	2012	2011
Парични средства ва жиро сметка	16	95
Благајна	/	35
	16	130

**25. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИ
ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)**

	(во илјади денари)	
	2012	2011
Однапред платени трошоци	505	632
	505	632

26. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

	(во илјади денари)	
	2012	2011
Обврски спрема добавувачи	2.509	2.911
Обврски по заеми и кредити	20.122	20.122
Останати долгорочни обврски	447	/
	23.078	23.033

27. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

	(во илјади денари)	
	2012	2011
Обврски спрема поврзани друштва	4.210	838
Обврски спрема добавувачи	27.073	23.073
Обврски за аванси, депозити и кауции	1.082	1.250
Обврски кон вработените	7.491	1.453
Обврски по заеми и кредити	168.433	168.433
Останати долгорочни обврски	139	169
.	208.428	195.216

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2012**

28. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРЕВИ

(во илјади денари)

	2012	2011
Основна главнина	73.631	73.631
Ревалоризациона резерва	16.090	16.090
Резерви	1.995	1.959
Акумулирана добивка	9.407	9.302
Добивка за финансиска година	55	238
	101.178	101.220

29. ПРЕЗЕМЕНИ И ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

а) Правни спорови

Друштвото нема извршено резервации во својата сметководствена евиденција за потенцијалните загуби од судски спорови, бидејќи раководството на Друштвото проценува дека конечниот исход од овие спорови нема да има значаен ефект на финансиските извештаи.

30 НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА

По денот на составувањето на билансот на состојба, не се настанати материјални настани за кои е потребно дополнително обелоденување во финансиските извештаи.

„ВЕЛЕС ТАБАК“ АД
ВЕЛЕС

Финансиски извештаи за годината што завршува на
31 декември 2011 година

Извештај на независниот ревизор

Скопје, Мај 2012 година

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независниот ревизор	1 – 2
Извештај за сеопфатна добивка	3
Извештај за финансиската состојба	4
Извештај за паричните текови	5
Извештај за промените во главнината	6
Белешки кон финансиските извештаи	7

ул. "Миш. Теофосиј Голоџанов" бр. 39/2, 1000 Скопје,
Жиро сметка: 270 00000 1047293, ХАЛКБАНК Скопје
Даночен број: МК 4030005574146 шел/факс: 02/3215-327; 3215-328
e-mail: ecrdoo@t-home.mk, www.evropskicentarzarevizija.com.mk

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Раководството и Акционерите на
„ВЕЛЕС ТАБАК” АД Велес

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на „ВЕЛЕС ТАБАК” АД Велес кои што го вклучуваат билансот на состојба заклучно со **31 декември 2011 година**, како и билансот на успех, извештајот за промени во капиталот и извештајот за паричните текови за годината која што завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со законските регулативи кои се применуваат во Република Македонија. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективно презентирање на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка; избирање и примена на соодветни сметководствени политики; како и правењена сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

ЕВРОПСКИ ЦЕНТАР ЗА РЕВИЗИЈА ДОО СКОПЈЕ

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Раководството и Акционерите на „ВЕЛЕС ТАБАК” АД Велес

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, по извршената ревизија можеме да констатираме дека финансиските извештаи ја презентираат реално и објективно, од сите материјални аспекти, финансиската сосотојба на „ВЕЛЕС ТАБАК,, АД Велес како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината која што завршува на **31.12.2011** и се во согласност со Меѓународните стандарди за финансиското известување кои се прифатени и објавени во Република Македонија.

Европски Центар за ревизија ДОО

Ромео Костадинов
Управител

Светлана Стефановска
Овластен ревизор

Скопје
23.05.2012 година

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2011 година

БИЛАНС НА УСПЕХ

За годината што завршува на 31 декември 2011 година

(Во илјади денари)

	Белешка	2011	2010
Приходи			
Приходи од продажба	5	40.581	38.367
Останати приходи	6	660	187
Залихи на почеток/крај на годината	7	124	230
		41.365	38.784
Расходи од работење			
Потрошени сировини и материјали	8	5.153	3.839
Услуги	9	4.140	2.478
Останати трошоци од работењето	10	2.928	3.783
Трошоци за вработени	11	21.800	22.858
Амортизација	12	5.197	5.178
Вредносно усогласување на тековни средства	13	1.668	24
Останати расходи од работењето	14	/	57
Финансиски расходи	15	43	24
		40.929	38.241
Финансиски резултат	16		
Добивка од редовна работа пред оданочување		436	543
Данок на добивка		(198)	(62)
Добивка за годината		238	481

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финасиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите

Финансиските извештаи прикажани на страниците 3 до 20 беа прифатени и одобрени од раководството на Друштвото на 30 јуни 2012 година.

Одобрено од,
 Директор _____
 Луиза Јанева

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2011 година

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
На 31 декември 2011 година

(Во илјади денари)

	<u>Белешка</u>	2011	2010
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Материјални средства	17,18	57.353	64.032
Вложувања во недвижности	19	8.891	8.891
Долгорочни финансиски средства	20	615	1.989
		66.859	74.912
Тековни средства			
Залихи	21	21.644	21.532
Краткорочни побарувања	22	229.899	222.031
Краткорочни Финансиски средства	23	305	1.988
Пари и парични еквиваленти	24	130	2.537
Однапред платени трошоци	25	632	54
		252.610	248.142
ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА		319.469	323.054
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ			
	28		
Основна главнина		73.631	97.756
Ревалоризациона резерва		16.090	/
Резерви		1.959	1.959
Акумулирана добивка		9.302	8.821
Добивка за деловна година		238	481
		101.220	109.017
Обврски			
Долгорочни обврски	26	23.033	20.122
Краткорочни обврски	27	195.216	193.915
		218.249	214.037
ВКУПНО ПАСИВА: ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ		319.469	323.054

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финасиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2011 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК
ВЕЛЕС ТАБАК АД ВЕЛЕС

(во илјади денари)

Р.Бр.	2011	2010	ОПИС
1	238	481	Добивка /Загуба
2	5.197	4.470	Амортизација
3	-1	-1	Приходи од камати и курсни разлики
4	43	24	Расходи од камати и курсни разлики
5	5.478	4.974	Оперативен резултат
6	-112	-268	Залихи
7	-7.135	-2.001	Побарувања кон неповрзани купувачи
8	-796	0	Побарувања кон поврзани купувачи
9	62	0	Останати побарувања
10	-579	0	Активни временски разграничувања
11	0	0	Долгорочни побарувања
12	419	-10.835	Обврски кон добавувачи неповрзани
13	60	0	Обврски кон добавувачи поврзани
14	822	1.487	Останати обврски
15	2.911	0	Долгорочни обврски
16	0	0	Долгорочни резервирања
17	0	-12	Пасивни временски разграничувања
18	1.131	-6.654	Вкупно од оперативни активности
19	1.482	491	Вложувања во НПО
20	-6.661	19	Долгорочни вложувања
21	1.684	-349	Краткорочни вложувања
22	0		Исплатени дивиденди
23	-3.495	161	Вложувачки активности вкупно
24	0	-2.000	Долгорочни кредити
25	0	10.868	Краткорочни кредити
26	1		Наплатени камати
27	-43	-23	Платени камати
28	-42	8.845	Вкупно финансиски активности
29	-2.406	2.352	Паричен тек за тековна година
30	2.537	185	Парични средства на почеток на година
31	131	2.537	Парични средства на крај на година

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финасиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2011 година

(во илјади денари)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА													31.12.2011	
Р.б.	ОПИС	Запишан капитал	Сопств. акции и неупл. капитал	Премии на издад. акции	Рева-лорни ре-зачиони резерви	Законски резерви	Статутар резерви	Остана резерви	Акумулирана добивка	Пренесен загуба	Добивка за тековна година	Загуба за тековна година	Вкупно	
1	Состојба на 31.12.2010	97.756	0	0	0	1.959	0	0	8.820	0	481	0	109.017	
2	Издадени акции за пари												0	
3	Откупени сопствени акции												0	
4	Продадени откупени сопствени акции												0	
5	Пренос на добивката												0	
6	Пренос на акумулирана добивка								481		-481		0	
7	Добивка за тековната година										238	0	238	
8	Загуба за тековната година												0	
9	Запишано зголемување во ЦРМ												0	
10	Запишано намалување во ЦРМ												0	
11	Останато зголемување/намалу	-24.125			16.090								-8.035	
12	Дивиденди												0	
13	Состојба на 31.12.2011	73.631	0	0	16.090	1.959	0	0	9.302	0	238	0	101.220	

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финасиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2011 година

1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ НА ДРУШТВОТО

Друштво за обработка на тутун „ВЕЛЕС ТАБАК” АД експорт-импорт Велес со седиште на ул. „Алексо Демниевски - Бауман” бр.63, Велес, е основано на 18.03.1949 година а е заведено во Трговскиот регистар во Велес, под број на регистарска влошка: 02010560-4-09-000

Скратениот назив на друштвото гласи: **“ВЕЛЕС ТАБАК”**

Матичниот број на Друштвото е 4024117,
Единствениот даночен број е 4004991104550.

Финансиското работење се обавува преку следните жиро сметки:

- Инвест банка А.Д. Скопје: 250014000180637
Потписници: Луиза Јанева, Милан Николов
- Тутунска банка А.Д. Скопје: 210040241170100
Потписници: Луиза Јанева, Милан Николов, Иван Граорковски
- Комерцијална банка А.Д. Скопје: 300270000005891
Потписници: Луиза Јанева, Иван Граорковски, Лоза Филићанова
- Стопанска банка А.Д. Скопје: 210040241170105
Потписници: Луиза Јанева, Иван Граорковски, Валентина Ристова

Основна дејност на друштвото според НКД е **12.00** – Проиаводство на тутунски производи.

Основна главнина на друштвото е во вредност од **73.631.208,00 денари** што претставува вкупен износ на издадени и уплатени акции во висина од : 1.267.000 ЕВРА.

Овластено лице на друштвото е **ЛУИЗА ЈАНЕВА** со ЕМБГ 0412962485002 и живеалиште на Ул. „Солунска” бр.29 Велес.

Овластување: Извршен директор со неограничени овластувања.

Друштво за обработка на тутун „ВЕЛЕС ТАБАК” АД експорт-импорт Велес, има назначено **неизвршни членови на одбор на директори и тоа :**

- 1.ЛОЗА ФИЛЦАНОВА со ЕМБГ 0204958485055,со живеалиште на ул. Васил Ѓоргов бр. 68 Велес.
- 2.ЛУИЗА ЈАНЕВА со ЕМБГ 0412962485002,со живеалиште на ул. Солунска бр. 29 Велес.
- 3.ВАЛЕНТИНА РИСТОВА со ЕМБГ 2210963485001,со живеалиште на ул. Крсте Мисирков бр. 10 Велес.
- 4.АЦО ГИЧЕВ со ЕМБГ 2606954450077,со живеалиште на ул. Волгоградска бр. 1-32 Скопје.
- 5.МИЛАН НИКОЛОВ со ЕМБГ 2707957480008,со живеалиште на ул. Гезорги Војтех бр. 3 Велес.

Даночен обрвзник: Друштвото е на месечно ниво.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2011 година

2. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при составувањето на овие финансиски извештаи се дадени подолу.

2.1. Основи за подготовка и презентација на финансиските извештаи

Финансиските извештаи се изготвени, во секој материјален аспект, во согласност со Законот за трговски друштва, Правилникот за водење на сметководство и другите подзаконски акти со кои се регулира нашиот сметководствен систем, сметководствените принципи кои се применуваат во практиката и Меѓународните сметководствени стандарди како и Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се прифатени во Република Македонија.

2.2. Курсни разлики

Трансакциите направени во странски средства на плаќање се пресметуваат во денари по курсот кој важел на денот на трансакцијата. Салдата на странските средства на плаќање се пресметани по курсот кој важел на денот на Билансот на состојбата. Курсните разлики настанати во текот на годината се искажуваат во Билансот на успех како приходи или расходи во периодот во кои што настанале.

Девизните курсеви употребени за деноминација се како што следи:

	31.12.2011	31.12.2010
	МКД	МКД
ЕУР	61,51	61,50
УСД	47,71	46,31

2.3. Основни средства

Набавките на основните средства во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност претставува фактурна вредност на набавените основни средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Набавната вредност на основните средства ја сочинува фактурната вредност, вклучувајќи царина и даноци, намалена за попусти и работи.

Отстапените или на друг начин отуѓени материјални средства, се елиминираат од Билансот на состојба заедно со исправката на вредност. Добивката или загубата што произлегува од таквото отуѓување се прикажува во Билансот на успех.

Амортизацијата на основните средства се пресметува според пропорционалната метода по стапки не пониски од законски пропишаните, кои се одредени така што набавната вредност на основните средства да се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства.

Амортизацијата се пресметува од првиот ден во наредниот месец во годината во која тие средства почнале да се користат.

Годишни стапки на амортизација се утврдуваат согласно Номенклатурата на средствата за амортизација како што следи:

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2011 година

2. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

	2011	2010
Земјишта и згради	2,5%-10%	2,5%-10%
Постројки и опрема	5 - 25%	5-25%

Трошоците за редовно одржување и поправки се евидентираат на товар на трошоците за одржување и заштита во моментот на нивно настанување.

Издатоците за реконструкција, адаптација или друго вложување со кои се зголемува корисниот век на употреба или капацитетот се капитализираат со нивното настанување.

2.4. Залихи

Залихите се составени од залихи на сировини и материјали, резервни делови, ситен инвентар амбалажа и автогума, недовршено производство и полупроизводи и биолошки средства. Вредноста на залихите се утврдува по метода на просечни цени. Набавната вредност на трговските стоки ги содржи фактурната вредност, царините, даноците, трошоците за транспорт, осигурување и други зависни трошоци кои се однесуваат на набавката. Попустите и рабатите не се вклучени во набавната вредност. Нето очекуваната продажна вредност е предвидената продажна цена во нормален тек на работење, намалена за продажните трошоци.

Ситниот инвентар се отпишува во целост при издавањето во употреба.

2.5. Побарувања од купувачите

Побарувањата од купувачите се искажуваат според нивната фактурна вредност, намалена за попустите и исправката на вредност. Исправката на вредност на побарувањата од купувачите, се прави кога постојат показатели дека побарувањата не можат да се наплатат.

2.6. Парични средства и парични еквиваленти

За потребите на извештајот за паричен тек, паричните средства и паричните еквиваленти се состојат од парични средства во благајна, жиро сметки во денари и во странски валути.

2.7. Обврски кон добавувачите

Обврските кон добавувачите првично се признаваат врз основа на износот искажан во фактурата.

2.8. Бенефиции на вработените

Друштвото, во текот на своето нормално работење, врши исплати во корист на своите вработени за пензиско и здравствено осигурување, вработување и персонален данок кои што се пресметуваат на основа на бруто платите.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2011 година**2. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)**

Друштвото не работи со било какви пензиски шеми или план за бенефиции после пензионирањето и консеквентно, нема обврски во однос на пензиите.

2.9. Данок на добивка

Данокот на добивка се пресметува и плаќа согласно одредбите на Законот за данок на добивка. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно утврдено од даночните органи. Крајниот данок по стапка од 10% се пресметува на непризнаените расходи коригирана за одредени ставки согласно законските одредби.

2.10. Данок на додадена вредност

Данок на додадена вредност се пресметува и плаќа на прометот на производи, стоки и услуги извршен на домашен пазар, согласно со Законот за данок на додадена вредност.

2.11. Приходи

Приходите се мерат според објективната вредност на надоместокот кој што е примен или се побарува како резултат од продажбата на редовните активности на Друштвото.

Приход од продажба се признава по испорачување на добрата и нивното прифаќање од страна на купувачот, намален за данокот на додадена вредност, акциза и попусти.

Останатите приходи остварени од друштвото се искажуваат по следниве основи: Приходите по основ на камата се прикажани како пресметани приходи, освен доколку наплатата е спорна.

2.12. Компаративи

Компаративните износи во извештајот се променети онаму каде што е потребно, со цел да се соодветни на промените во извештајот во оваа година.

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК**3.1. Фактори на финансиски ризик**

Друштвото не користи хеџирано сметководство за прикажување на финансиските инструменти, при што добивката и загубата се прикажува во билансот на успех. Друштвото е изложено на ризик од движење на девизните курсеви и пазарните цени кои што влијаат врз средствата и обврските. Целта на управувањето со финансиските ризици е да се ограничи влијанието на овие пазарни ризици преку оперативни и финансиски активности.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2011 година**3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (продолжение)*****а) Пазарен ризик***

Пазарниот ризик се дефинира како „ризик од флукуација на пазарната вредност или идните парични текови на финансиските инструменти како резултат на промена на пазарните цени” и вклучува каматен ризик, валутен ризик и други ценовни ризици. Поради тоа што најголемиот дел од приходите и трошоците на Друштвото се остварени во македонски денари (МКД), функционална валута на Друштвото е МКД и како резултат на тоа, целта на Друштвото е да го минимизира нивото на финансискиот ризик во МКД услови.

За презентација на пазарните ризици, потребни се сензитивни анализи за прикажување на ефектите од хипотетички промени на релевантните ризични варијабли на добивката или загубата или акционерскиот капитал. Периодичните ефекти се детерминирани од поврзаноста на хипотетичките промени на релевантните ризични варијабли со билансот на финансиските инструменти на денот на билансот на состојба. Салдото на денот на билансот на состојба ја прикажува цела година.

б) Девизен ризик

Долгорочните обврски по кредити и обврските спрема странските добавувачи се деноминирани во странски валути. Од тие причини, Друштвото е изложено на ризик поврзан со можните флукуации на девизните курсеви. Друштвото не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик.

в) Каматен ризик

Каматниот ризик претставува ризик од флукуација на пазарната вредност или идните парични текови на финансиските инструменти поради движење на пазарните каматни стапки. Промената на каматните стапки и каматните маржи може да влијае врз финансиските трошоци и финансиските инвестиции.

Друштвото нема значајни каматосни побарувања. Според тоа, промената на пазарните каматни стапки нема влијание врз приходот од камати и паричните текови од редовното работење.

Каматниот ризик на кој е изложено Друштвото, произлегува од обврските по основ на кредити. Кредитите одобрени со варијабилна каматна стапка, ја зголемуваат изложеноста на каматен ризик поврзан на паричните текови. Кредитите одобрени со фиксна каматна стапка, ја зголемуваат изложеноста на каматен ризик на објективна вредност.

Друштвото редовно ја следи изложеноста на каматен ризик.

г) Кредитен ризик

Кредитниот ризик се дефинира како ризик од неисполнување на обврската од едната страна предизвикувајќи загуба за другата страна.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2011 година**3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (продолжение)**

Друштвото е изложено на кредитен ризик преку оперативните активности и одредени финансиски активности.

Процесот на управување на кредитниот ризик од оперативните активности вклучува превентивни мерки како проверка на кредибилитетот, корективни мерки при деловни трансакции, како на пример прекин на активности и наплата по завршување на правниот процес, судски спорови. Задоцнетите наплати се следат преку посебни процедури врз основа на типот на купувач, класата на кредитот и износот на долгот. Кредитниот ризик се контролира преку проверка на кредибилитетот, со што се утврдува задолженоста на купувачот, при што кредитниот лимит се утврдува врз основа на претходните трансакции.

д) Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризикот од неспособност на Друштвото да ги исплати своите обврски навремено. Политиката на Друштвото е да одржува соодветен износ на пари и парични средства со цел да ги подмири обврските во иднина. Дополнителен износ на пари најчесто се депонира во комерцијалните банки.

Процесот на управување со ликвидносниот ризик вклучува проекција на паричните текови според девизни валути и утврдување на потребниот износ на ликвидни средства, земајќи ги во предвид бизнис планот, наплатата на побарувањата и одливот на парични средства. Редовни проекции на паричните текови се подготвуваат и надополнуваат од страна на сметководствениот оддел.

Крајната одговорност за управување со ризикот на ликвидност е на раководството на Друштвото кое се обидува да изгради соодветна рамка за управување со овој ризик, како и со барањата за управување со ликвидноста.

ѓ) Даночен ризик

Македонската даночна легислатива е предмет на различни интерпретации и чести измени. Интерпретирањето на даночната легислатива која даночните власти ја применуваат врз трансакциите и активностите на Друштвото, може да не коицидира со интерпретациите на менаџментот. Како резултат на тоа, одредени трансакции можат да бидат предмет на даночна контрола од која можат да произлезат дополнителни даноци, казни и камати кои можат да бидат материјални. Документацијата на Друштвото може да биде предмет на даночна контрола за период од најмногу десет години.

3.2. Управување со ризикот на капитал

Целта на Друштвото при управување на капиталот е да ја зачува способноста да продолжи со своите активности во континуитет и со тоа да овозможи добивка за акционерите и бенефиции за останатите акционери, како и да одржува оптимална структура на капиталот за да го намали трошокот на капитал.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2011 година

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (продолжение)

3.3. Проценка на објективна вредност

Категориите пари и парични средства, побарувања од купувачи и останати финансиски средства имаат краток рок на доспевање. Поради оваа причина, нивната сметководствена вредност на денот на известување е слична со нивната објективна вредност.

4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ

Сметководствените проценки направени од страна на Друштвото постојано се следат и се базираат на претходно искуство и останати фактори, вклучувајќи предвидување на идни настани кои се оценуваат како разумни во дадените услови.

4.1. Значајни сметководствени проценки и претпоставки

Друштвото прави проценки и претпоставки за во иднина. Проценките постојано се следат, а се базираат врз основа на минати искуства и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани. Најчестите проценки и претпоставки се прикажани подолу:

а) Корисен век на средствата

Корисниот век на средствата се утврдува врз основа на минато искуство со слични средства, како и идниот технолошки развој и промени на економските и индустриските фактори. Соодветноста на проценетиот корисен век се оценува годишно, или кога постојат индикации за значителни промени на проценките.

б) Потенцијално оштетување на основните средства и нематеријалните средства

Ние ја проценуваме потребата од оштетување на основните средства и нематеријалните средства секогаш кога постои причина дека сметководствена вредност може значително да ја надминува надоместувачката вредност и кога оштетувањето е предвидено. Надоместувачката вредност се утврдува со помош на пресметки, при што се користат широк обем на проценки и фактори кои влијаат врз неа. Покрај тоа, ги земаме во предвид идните приходи и трошоци, технолошката застареност, прекин на активностите и други промени на факторите кои можат да доведат до оштетување. Доколку се идентификува оштетување, исто така се утврдува разликата меѓу објективната вредност и трошоците за продажба, со цел да се пресмета точниот износ на оштетување. Бидејќи оваа пресметка е субјективна, износот на потенцијалното оштетување може значително да се разликува од резултатите од овие калкулации.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2011 година

4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ (продолжение)

в) Исправка на побарувањата од купувачи и останати побарувања

Калкулацијата за исправка на спорни побарувања се пресметува врз основа на проценетите загуби од неспособноста на купувачите да ги исплатат бараните износи. За оние купувачи кои се банкрот или ликвидација, оштетувањето се пресметува индивидуално, додека за останатите купувачи се пресметува врз база на портфолиото, земајќи ја во предвид старосната структура на побарувањата и минатите отписи, кредитната способност на купувачите и промените во условите за плаќање. Овие фактори се оценуваат периодично и се прават промени доколку е потребно. Проценките вклучуваат предвидувања за идните активности на купувачот и идните наплати на побарувањата. Доколку финансиската состојба на купувачите се вложи, отписите на тековните побарувања ќе бидат повисоки од предвидените и може да го надминат нивото на загуба.

г) Резервации

Резервациите генерално се субјективни, посебно во случај на судски спорови. Друштвото ја проценува можноста за негативен настан, како резултат на минати настани и доколку таа изнесува над педесет проценти, Друштвото во целост ја прикажува обврската. Друштвото вообичаено извршува разумна проценка, но поради високото ниво на несигурност, во некои случаи евалуацијата можно е да се разликува од крајниот ефект.

5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

(во илјади денари)

	2011	2010
Приходи од продажба на домашен пазар	40.581	38.367
	40.581	38.367

6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

(во илјади денари)

	2011	2010
Приходи од отпис на обврски и вишоци	106	156
Други видови приходи	554	31
	660	187

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2011 година

7. ПОЧЕТНИ / КРАЈНИ ЗАЛИХИ

	(во илјади денари)	
	2011	2010
Почетни / крајни залихи	124	230
	124	230

8. ПОТРОШЕНИ СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ

	(во илјади денари)	
	2011	2010
Трошоци за сировини и материјали	491	456
Потрошена енергија	4.606	3.225
Потрошени резервни делови	31	53
Отпис на ситен инвентар	25	105
	5.153	3.839

9. УСЛУГИ

	(во илјади денари)	
	2011	2010
Транспортни услуги	803	771
Услуги за одржување и заштита	84	77
Наемнина	56	/
Други услуги со материјален карактер	3.197	1.630
	4.140	2.478

10. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИОД РАБОТЕЊЕТО

	(во илјади денари)	
	2011	2010
Репрезентација, реклама и пропаганда	265	335
Премии за осигурување	347	263
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот	133	306
Банкарски услуги	317	520
Други нематеријални трошоци	1.866	2.359
	2.928	3.783

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2011 година

11. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	(во илјади денари)	
	2011	2010
Нето плати	14.113	14.749
Трошоци за даноци на плати и надоместоци	745	831
Придонеси од задолжително социјално осигурување	6.169	6.316
Дневници за службено патување	310	369
Надомест на трошоци на вработени	463	593
	21.800	22858
Просечен месечен број на вработени во текот на годината	91	89
Полно работно време	12	12

12. АМОРТИЗАЦИЈА

	(во илјади денари)	
	2011	2010
Амортизација	5.197	5.178
	5.197	5.178

13. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

	(во илјади денари)	
	2011	2010
Вредносно усогласување на тековни средства	1.668	24
	1.668	24

14. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

	(во илјади денари)	
	2011	2010
Кусоци	/	57
	/	57

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2011 година

15. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

(во илјади денари)

	2011	2010
Расходи по основ на камати од работење со неповрзани субјекти	43	24
	43	24

16. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ

(во илјади денари)

	2011	2010
Добивка пред оданочување	436	543
Данок и придонеси од добивката од редовно работење	(198)	(62)
Добивка за финасиска година	238	481

17. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (2011)

(во илјади денари)

О П И С	Набавна вредност	Амортизација	Сегашна вредност
Градежни објекти	133.523	(81.931)	51.592
Постројки и опрема	68.894	(63.132)	5.761
	202.416	(145.063)	57.353

18. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА(2010)

(во илјади денари)

О П И С	Набавна вредност	Амортизација	Сегашна вредност
Градежни објекти	131.950	(79.670)	52.280
Постројки и опрема	67.788	(62.716)	5.072
Земјиште	6.680	/	6.680
	206.418	(142.386)	64.032

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2011 година

19. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ

	(во илјади денари)	
	2011	2010
Материјални средства во подготовка (инвестиции во тек)	8.891	8.891
	8.891	8.891

20. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

	(во илјади денари)	
	2010	2009
Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	157	1.511
Останати долгорочни средства	458	478
	615	1.989

21. ЗАЛИХИ

	(во илјади денари)	
	2011	2010
Сировини и материјали	562	537
Резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	166	203
Недовршено производство и полупроизводи	354	230
Биолошки средства	20.562	20.562
	21.644	21.532

22. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

	(во илјади денари)	
	2011	2010
Побарувања од поврзани друштва	1.753	958
Побарувања од купувачите	228.079	220.944
Побарувања од државата по основ на даноци, царина, акцизи и за останати давачки кон државата	/	29
Побарувања од вработените	67	100
	229.899	222.031

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2011 година

23. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

(во илјади денари)

	2011	2010
Побарувања по дадени заеми	203	1.887
Останати краткорочни финансиски средства	102	101
	305	1.988

24. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

(во илјади денари)

	2011	2010
Парични средства ва жиро сметка	95	2.490
Благајна	35	47
	130	2.537

25. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИ ПЕРИОДИ
И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)

(во илјади денари)

	2011	2010
Однапред платени трошоци	632	54
	632	54

26. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

(во илјади денари)

	2011	2010
Обврски спрема добавувачи	2.911	/
Обврски по заеми и кредити	20.122	20.122
	23.033	20.122

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2011 година

27. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

(во илјади денари)

	2011	2010
Обврски спрема поврзани друштва	838	779
Обврски спрема добавувачи	23.073	22.654
Обврски кон вработените	1.453	1.763
Обврски за аванси, депозити и кауции	1.250	286
Обврски по заеми и кредити	168.433	168.433
Останати долгорочни обврски	169	/
.	195.216	193.915

28. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ

(во илјади денари)

	2011	2010
Основна главнина	73.631	97.756
Ревалоризациона резрва и разлики од вреднувањена компоненти на останата сеопфатна добивка	16.090	/
Резерви	1.959	1.960
Акумулирана добивка	9.302	8.820
Добивка за деловна година	238	481
	101.220	109.017

29. ПРЕЗЕМЕНИ И ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

а) Правни спорови

Друштвото нема извршено резервации во својата сметководствена евиденција за потенцијалните загуби од судски спорови, бидејќи раководството на Друштвото проценува дека конечниот исход од овие спорови нема да има значаен ефект на финансиските извештаи.

30. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА

По денот на составувањето на билансот на состојба, не се настанати материјални настани за кои е потребно дополнително обелоденување во финансиските извештаи.